

20121333316

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на член 41 став (4) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), министерот за животна средина и просторно планирање објавува

Л И С Т А НА ВИДОВИ НА ПРОИЗВОДИ КОИ ПРИПАЃААТ ВО КАТЕГОРИИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

Видовите на производи кои припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема се следниве:

1. Големи домашни апарати:
 - 1.1. големи уреди за ладење;
 - 1.2. фрижидери;
 - 1.3. замрзнувачи;
 - 1.4. други големи уреди што се користат за ладење, конзервирање и за складирање храна;
 - 1.5. машини за перење;
 - 1.6. машини за сушење,
 - 1.7. машини за миење садови;
 - 1.8. уреди за готвење;
 - 1.9. електрични шпорети;
 - 1.10. електрични решоа;
 - 1.11. микробранови печки.
 - 1.12. други големи уреди што се користат за готвење и за друг вид обработка на храната;
 - 1.13. електрични уреди за греење;
 - 1.14. електрични радијатори;
 - 1.15. други големи уреди за греење соби, кревети, мебел за седење;
 - 1.16. електрични вентилатори;
 - 1.17. клима-уреди;
 - 1.18. друга опрема за дување, проветрување и за разладување;
 - 1.19. други апарати и уреди.
2. Мали домашни апарати :
 - 2.1. правосмукалки;
 - 2.2. апарати за чистење теписи;
 - 2.3. други уреди за чистење;
 - 2.4. уреди што се користат за шиене, плетење, ткаење и за друг вид текстилна обработка;
 - 2.5. пегли и други уреди за пеглање, цедење и за одржување на облеката на друг начин;
 - 2.6. тостери;
 - 2.7. фритези;
 - 2.8. машини за мелење, кафемати и опрема за отворање или за затворање садови или пакувања;
 - 2.9. електрични ножеви;
 - 2.10. уреди за стрижење, сушење коса, електрични четкички за заби, апарати за бричење, масажа и други уреди за нега на телото;

2.11. часовници, рачни часовници и опрема што се користи за мерење, покажување или за забележување на времето;

2.12. ваги;

2.13. други мали апарати наменети за готвење и обработка на храна.

3. Опрема за информатичка технологија и телекомуникација

3.1. Централизирана обработка на податоци:

3.1.1. централни компјутерски единици;

3.1.2. миникомпјутери;

3.1.3. уреди за печатење;

3.1.4. уреди-сметачи;

3.2. Персонални компјутери:

3.2.1. персонални компјутери: (во кои се вклучени ЦПУ, глумче, монитор и тастатура):

3.2.2. лаптоп (во кои се вклучени ЦПУ, глумче, монитор и тастатура),

3.2.3. преносливи компјутери (ноутбук);

3.2.4. џебни компјутери;

3.2.5. печатачи;

3.2.6. опрема за копирање;

3.2.7. електрични и електронски машини за пишување;

3.2.8. џебни и канцелариски дигитрони;

3.2.9. и други производи и опрема за собирање, складирање, обработка, презентирање или за пренесување на информации по електронски пат.

3.3. кориснички терминали и системи:

3.4. факс-апарати;

3.5. телекс;

3.6. телефони;

3.7. телефонски говорници;

3.8. безжични телефони;

3.9. мобилни телефони;

3.10. автоматски секретарки;

3.11. и други производи и опрема за пренос на звуци, слики или на други информации преку телекомуникациски системи.

4. Опрема за широка потрошувачка и забавна електроника:

4.1. радиоапарати;

4.2. телевизори;

4.3. видеокамери;

4.4. видеорекодери;

4.5. аудиосистеми;

4.6. засилувачи;

4.7. музички инструменти;

4.8. и други производи или опрема за снимање или за репродуцирање звуци или слики, вклучувајќи и сигнали или други технологии за дистрибуција на звуци и на слики што не се телекомуникациски системи.

5. Опрема за осветлување:

5.1. светилки за флуоресцентни сијалици, со исклучок на светилките во домаќинствата;

5.2. равни флуоресцентни сијалици;

5.3. компактни флуоресцентни сијалици;

5.4. гасни сијалици со висок интензитет, вклучувајќи ги и натриумските сијалици под притисок и халогените сијалици;

5.5. натриумски сијалици под низок притисок;

5.6. друг вид осветлување или опрема за ширење или за контрола на светлината, со исклучок на електричните светилки.

6. Електричен и електронски алат (со исклучок на неподвижниот индустриски орудија со големи размери):

6.1. бургии;

6.2. пили;

6.3. машини за шиене;

6.4. опрема за стружење, мелење, шмирглање, ситнење, сечење, сечење со пила, сечење со ножици, дупчење, правење дупки, сечење лим, преклопување, виткање или за слична обработка на дрво, метал и на други материјали;

6.5. алати за ковање, заковување или зашрафување или за отстранување навртки, шајки, шрафови или за слична употреба;

6.6. алат за заварување, калаисување или за слична употреба;

6.7. опрема за попрскување, премачкување, распрскување или за друг вид обработка на течни или на гасни супстанции со други средства;

6.8. алат за косење или за други градинарски активности.

7. Електрични и електронски играчки и опрема за забава и спорт:

7.1. електрични возови или тркачки коли;

7.2. рачни видеоигри;

7.3. видеоигри;

7.4. компјутери за возење велосипед, нуркање, трчање, веслање итн;

7.5. спортска опрема со електрични или со електронски компоненти,

7.6. автомати со отвори за монети.

8. Медицински апарати (со исклучок на всадени и инфицирани производи):

8.1. опрема за радиотерапија;

8.2. опрема за кардиологија;

8.3. опрема за дијализа;

8.4. апарати за белите дробови;

8.5. опрема за нуклеарна медицина;

8.6. лабораториска опрема за ин витро-дијагнози;

8.7. анализатори;

8.8. замрзнувачи;

8.9. опрема за вршење испитувања за плодност;

8.10. други уреди за откривање, спречување, следење, лечење, ублажување на болести, повреди или на инвалидитет.

9. Инструменти за следење и контрола:

9.1. детектори за чад;

9.2. регулатори за греење;

9.3. термостати;

9.4. уреди за мерење, за мерење тежина или за прилагодување за домаќинствата или како лабораториска опрема;

9.5. други инструменти за следење и контрола што се користат во индустриски инсталации (на пр. во контролни плочи).

10. Автомати

10.1. автомати за топли пијалаци;

10.2. автомати за топли или ладни шишиња или за конзерви;

10.3. автомати за тврди производи;

10.4. автомати за пари;

10.5. сите уреди што автоматски ги испорачуваат сите видови производи.

Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-7087/8
10 август 2012 година
Скопје

Министер за животна средина и
просторно планирање,
Абилаќим Адеми, с.р.